



Врз основа на член 7 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 10, 22 и 41 од Законот за Град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04),

ГРАДОТ СКОПЈЕ

Објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2022 година, наменети за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година

I

За остварување на јавните потреби во областа на културата, Град Скопје распишува Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2022 година, наменети за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес за град Скопје за 2022 година.

Дејностите од областа на културата, програмите, манифестациите и финансиските средства за нивна реализација се утврдуваат со годишната програма за култура и со Буџетот на Град Скопје за 2022 година.

II

На Јавниот повик имаат право да учествуваат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации, национални установи и други правни и физички лица кои што вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за културата и другите позитивни законски прописи во Република Северна Македонија.

III

Градот Скопје ќе учествува во финансирање на програми, проекти и активности, согласно законската регулатива, врз база на утврдените „Цели и критериуми за избор на проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје“ и тоа:

- Поддршка на проекти, манифестации и активности во доменот на професионалното, аматерското и младинското делување во следните области:
 - 1.1. Изведбени уметности
 - 1.2. Музички уметности
 - 1.3. Визуелни уметности и уметност на новите медиуми
 - 1.4. Издавачка и библиотечна дејност
 - 1.5. Музејска дејност и промоција на културното наследство
 - 1.6. Меѓународна соработка

IV

Покрај наведените специфични области, поднесените пријави треба да ги задоволуваат „Целите и критериумите за избор на проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје“ што се дадени во прилог на Јавниот повик објавен на официјалниот веб портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

V

Пријавувањето на Јавниот повик е во електронска форма и тоа на следниот линк aplikacii.skopjelab.mk/kultura

Апликацијата може да се најде на официјалниот веб-портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

VI

Јавниот повик важи за апликанти со адреса на живеење во Град Скопје и кои се со регистрирана дејност во Град Скопје.

VII

Јавниот повик трае од 7.10.2021 до 5.11.2021 година, односно, 30 календарски дена од денот на објавувањето на официјалниот веб портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Напомена: Електронските пријави со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени на официјалниот веб портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk, со Решението за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година.

Дополнителни информации може да се добијат на следниот телефон, 02/3297-221 и на следната електронска адреса kultura@skopje.gov.mk.

Град Скопје